



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

: 02 - _____
_____ 2015

CLXXXV -

3- 2015 13.00 ,

:

- , - ;
- . - ,
- - - ;
- - - ;
- - , - .

:

- , -
- . - - , - .

:

- - , ;
- , ;
- (,);
- , (
-);
- , ,

-

1.

;

2.

2015 ;

3.

2015 ; -

4.

(

- ,);

5.

:

-

;

-

;

-

;

-

;

:

6.

,

9 ; (2015

7.

)

.

CLXXXV -

1.

;

2.

2015 ;

3.

2015 ; -

4.

(

- ,);

5.

:

-

;

-
-
-

;
;
;

6.

:

,
9 ; (2015

7.)
.

1 -

04001 -

2 -

2015

2015 (. . .)

2015

30

()

12,7

4

2015

3 -

2015

2015

4 -

-

5 -

17766/1, 08-17768/1, 08-17769/1 12-16782/1),
(10-16874/1)

(08-17764/1, 12-17765/1, 08-
(15-16221/1),

(10-13660/1),

6 -

,
9 ; (2015)

,

,

.

7 -

,

(),

.

CLXXXV -

14.30

,

,

,

:

-

Orhan Ramadani